



Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје

31 декември 2017 година



Grant Thornton

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје

31 декември 2017 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Прилози	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето	

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52-b 1/20
1000 Skopje
Macedonia
T + 389 (2) 3214 700
F + 389 (2) 3214 700
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршиме ревизија на придружните финансиски извештаи на ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2017 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 34.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

При овие оценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените оценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ТГС – Технички Гасови А.Д., Скопје на ден 31 декември 2017 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Нагласок врз прашање

Како што е обелоденето во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото е во процес на запишување на правото на сопственост врз земјиштето со нето сметководствена вредност од 10,285 илјади денари. Со состојба на 31 декември 2017, земјиштето е во државна сопственост, додека Друштвото поседува само право на користење.

Нашето мислење не е дополнително модификувано во однос на горното прашање.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2016 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 07 април 2017 година изразил мислење со резерва поради: а) нивно несогласување со вредноста на имотот, постројките и опремата според барањата од МСС 16 или МСФИ 1, признати во извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2016 година, б) нивната неможност да се утврди причината за разликата помеѓу сметководствената вредност на имотот, постројките и опремата и износот прикажан во регистарот на основни средства на 31 декември 2016 година, в) неможноста да се утврдат ефектите од ненаплатливите износи на нето сегашната вредност на побарувањата од купувачи на Друштвото на 31 декември 2016 година и г) неможноста да се уверат во потенцијалните ефекти од непресметани актуарски проценки на резервацијата и на пресметаните обврски за бенефиции на вработените наведени во финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2016 година.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2017 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017.

Скопје,
16 Март 2018

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Управител
Марјан Андонов




Овластен ревизор
Марјан Андонов

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Финансиски извештаи
31 декември 2017 година

Извештај за финансиската состојба

	Белешки	31 декември 2017 000 МКД	31 декември 2016 000 МКД
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	299,945	304,508
Нематеријални средства	5	1,002	705
Финансиски средства расположливи за продажба	7	63,904	66,632
		364,851	371,845
Тековни средства			
Залихи	8	71,776	65,016
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	500,486	602,326
Побарувања за данок на добивка		-	1,793
Парични средства и еквиваленти	10	86,400	76,772
		658,662	745,907
Вкупно средства		1,023,513	1,117,752
Капитал и обврски			
Капитал	11		
Акционерски капитал		419,220	413,002
Премија од емитирани акции		2,977	2,977
Резерви		213,961	486,521
Нераспределена добивка		285,584	68,898
		921,742	971,398
Обврски			
Тековни обврски			
Позајмици со камата	12	98	15,933
Обврски за данок на добивка		2,611	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	13	99,062	130,421
Вкупно обврски		101,771	146,354
Вкупно капитал и обврски		1,023,513	1,117,752

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Раководството на Друштвото на 13 март 2018 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Александар Чадиловски
Генерален Директор

Г-дин Милан Јанковиќ
Директор за финансии, сметководство и
АОП

Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи

Финансиски извештаи
31 декември 2017 година

Извештај за сеопфатната добивка

	Белешки	Година што завршува на 31 декември 2017 000 МКД	2016 000 МКД
Деловни приходи			
Приходи од продажба	14	503,361	453,138
Останати деловни приходи	15	17,832	6,294
Промени во залиха		1,641	698
Намалено за: деловни (трошоци)			
Суровини и потрошени материјали	16	(197,369)	(115,362)
Набавна вредност на продадени стоки		(34,557)	(73,084)
Услуги	17	(61,873)	(57,561)
Трошоци за вработени	18	(87,521)	(86,968)
Депрецијација и амортизација	5	(46,000)	(48,107)
Расход од оштетување на побарувања	9	(41,763)	(17,414)
Останати деловни трошоци	19	(33,300)	(31,412)
Добивка од работењето		20,451	30,222
Приходи од финансирање	20	891	284
Трошоци од финансирање	20	(480)	(1,843)
Трошоци од финансирање, нето		411	(1,559)
Добивка пред оданочување		20,862	28,663
Данок на добивка	21	(6,573)	(5,178)
Добивка за годината		14,289	23,485
Останата сеопфатна добивка за годината:			
Ефект од промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	7,11	966	(60)
Вкупно сеопфатна добивка за годината		15,255	23,425
Добивка за сопствениците		14,289	23,485
Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците		15,255	23,425
Добивка за имателите на обични акции		14,289	23,485
Заработувачка по акција - Основна и разводната (во Денари по акција)	22	98	161

Придружните Белешки се составен дел на финансиските извештаи